



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текућа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текућа сметка на Продавното одделение 161-670880.

Среда, 28 февруари 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. VII

Цена на овој број е 3.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 350.— динари, а за странство 600.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-619, Сметководство 27-595, Експедиција 21-251.

113.

Врз основа на чл. 12 од Опшната уредба за комитетите на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/46), Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ, прописува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ ЛЕКОВИ

Член 1

При Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ се оснива Сојузен завод за испитување лекови (во натамошниот текст: завод) со седиште во Загреб.

Член 2

Задачата на заводот е особено:

а) да изработува предлози за усовршување на постоечките и за изработка нови стандардни методи за испитување лекови, дроги, готови лекови, серуми, вакцини, хигиенско-косметички, дезинфекциски и дезинсекциски средства, заболителни материјали, диететски препарати, санитарски и санитарни материјали, лековити минерални води и соли (природни и вештачки), медицински апарати и инструменти и сите други средства што служат за медицински цели;

б) врз основа на своите испитувања да предлага методи за унапредување и усовршување производство на лекови и средства за лекување;

в) да дава мислење да резултатите на испитувањето во случај на несогласност во налазите на републиканските заводи за испитување и контрола на лекови и претпријатијата за производство и увоз на лекови и средства за лекување; и

г) да се грижи за издигање и оспособување стручни кадри за работата на испитување и контрола на лекови.

Член 3

Сите потребни испитувања заводот ги врши во своите лаборатории и преку слични и други здравствени установи во земјата.

Член 4

Со работите на заводот раководи директорот назначен од Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

Член 5

Заводот има своја одделна сметка, која влегува во состав на сметката на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

Директорот е наредбадавач за извршување на предметната.

Член 6

Во состав на заводот се вклучува Одделението на Сојузниот завод за испитување и контрола на лекови во Загреб.

Службениците од ова одделение, како и спот движен и недвижен имот со кој што управува тоа, заедно со буџетските средства предвидени во неговата претсметка, ќе ги превземе заводот.

Член 7

Поблиски одредби за организацијата и работењето на Заводот ќе пропише Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 567

15 февруари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за заштита на народното здравје,

др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Претседател на Владата на ФНРЈ

и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

114.

Врз основа на чл. 4 и 8 од Уредбата за структурата за експлоатација на железниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 68/47), во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И КУРСЕВИ ЗА СТРУКАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Член 1

Во Правилникот за приправничкиот стаж, стручните испити и курсеви за структурата за експлоатација на железниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 66/48) членот 1 се менува и гласи:

„Во структурата за експлоатација на железниците приправничкиот стаж постои за звањето помлад техничар

за експлоатација на железниците и помлад инженер за експлоатација на железниците.

Приправничкиот стаж за звањето помлад техничар за експлоатација на железниците во саобраќајно-транспортната служба може да се скрати на половината од прописаниот стаж, а за звањето помлад техничар за експлоатација на железниците во други служби и за звањето помлад инженер за експлоатација на железниците може да се скрати на две третини од прописаниот стаж, доколку се оспособил приправникот за вршење работи од определеното звање."

Член 2

Во чл. 8 точ. 1 се менува и гласи:

„За помлад техничар за експлоатација на железниците на:

- а) саобраќајно-транспортна служба;
- б) служба на парната вуча;
- в) службата на електрична вуча;
- г) службата за одржување линија;
- д) службата на сигнално-сигурносни постројки."

Член 3

Членот 27 се менува и гласи:

Во структурата за експлоатација на железниците постојат следни стручни испити за звањата за кои што не е прописана приправничка служба:

- А) Во саобраќајно-транспортната служба:
 - 1) за железнички телеграфист;
 - 2) за саобраќајно-транспортен железничар V класа (повисувач на коли);
 - 3) за саобраќајно-транспортен железничар IV класа (колски евидентичар);
 - 4) за саобраќајно-транспортен железничар III класа:
 - а) испит за кочничар, стрелочник и маневрист; и
 - б) испит за одјавувач — блок.
 - 5) за саобраќајно-транспортен железничар II класа:
 - а) испит за надзорник на стрелки;
 - б) испит за ракувач на маневра;
 - в) испит за кондуктер;
 - г) испит за саобраќаен отпратник (досегашен саобраќаен званичник); и
 - д) испит за транспортен отпратник (досегашен надзорник на товарите, односно отпратни стражар).
 - 6) за саобраќајно-транспортен железничар I класа:
 - а) испит за ревизор на возови;
 - б) испит за надзорник на маневра; и
 - в) испит за возоводител."

Член 4

Пред последниот став на чл. 57 се додава нов став кој што гласи:

„Телеграфскиот, саобраќајниот (теоретски и практичен) и транспортно — комерцијалниот испит чинат една целина.

Кандидатот може да го полага телеграфскиот испит најрано после три месеца служба, саобраќајниот испит најрано после шест месеци служба и транспортно-комерцијалниот испит најрано после 12 месеци служба.

Член 5

Под поднасловот: „Начин на добивање звања: виши техничар, виши инженер, советник и виши советник за експлоатација на железниците се додава нов член 66а кој што гласи:

„За звањето виши техничар за експлоатација на железниците постои стручен испит.

Техничар за експлоатација на железниците, со прописана пракса во ова звање, може да биде учесник преден во звање виши техничар за експлоатација на

железниците под услов ако положи стручен испит за звање виши техничар за експлоатација на железниците.

Програмата за полагање на стручниот испит за ова звање ќе ја пропише Министерот на железниците на ФНРЈ."

Член 6

Во ст. 1 чл. 67 се бришат зборовите: „виши техничар"

Член 7

Во чл. 90 се додава став 3 кој што гласи:

„Сите службеници од структурата за експлоатација на железниците што го добиле звањето виши техничар за експлоатација на железниците после преведувањето на звањата од структурата за експлоатација на железниците (1947 година) должни се до крај на 1951 година дополнително да го положат стручниот испит за звањето виши техничар за експлоатација на железниците."

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија".

Бр. 3553

12 февруари 1951 година

Белград

Министер на железниците на ФНРЈ,
Тодор Вујасиновски, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

115.

По укажана потреба, а во смисла на чл. 47 од Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВО

ЗА НАКНАДА НА ЗАГУБЕНАТА ЗАРАБОТКА НА РАБОТНИЦИТЕ — ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТ ОДНОСНО НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО И НА СТОПАНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ДОДЕКА СЕ ЗАВЗЕМЕНИ СО РАБОТИТЕ НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ ОДНОСНО НА УПРАВНИОТ ОДБОР

1) Аналогно на одредбата на чл. 31 од Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи во која што, членовите на управниот одбор додека се завземени со работите на управниот одбор, имаат право на накнада во висина на загубената заработка, накнадата во висина на загубената заработка им припаѓа и на членовите на работничкиот совет додека се завземени со работите на работничкиот совет. Оваа накнада им се определува на работниците за редовно работно време, а на следен начин:

а) ако се платени по работен учесник, им припаѓа накнада за загубената заработка во износ на

просечната плата по работниот учинок (дневна односно по час), за последните 26 работни дни фактично поминати на работа;

б) ако се платени по работен час, им припаѓа накнада за загубената заработка во висина на платата по работен час на нивната редовна работа;

в) ако се платени со месечна плата, за односното време им тече нивната месечна плата.

Во накнадата за загубената заработка во смисла на претходниот став влегуваат и постојаните додатоци на работниците (додаток за непрекинато запослување, додаток за нарочни услови на работењето, додаток на работодавници и др.).

2) Накнадата на загубената заработка во смисла на точ. 1 од ова напатствие им припаѓа на работниците и за часовите на редовното работно време поминати на самото патување до местото во кое што ја вршат работата во врска со нивните функции и назад.

3) Накнадите по ова напатствие им ги плаќа на работниците претпријатието односно стопанското здружение, во чии што управен одбор односно работнички совет учествуваат како членови.

Бр. 659

15 февруари 1951 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Веќеслав Хољевац, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата
на ФНРЈ.

Едвард Кардељ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

116.

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за стручниот оспособување и званијата на работниците, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ПРЕПОДАВААТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ШКОЛСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ВО ЗВАНИЈА НА РАБОТНИК И ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ПРЕПОДАВААТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА

1) Лицата со стручна спрема на работник, што преподаваат практична настава на учениците во школските работилници а се разврстани како службеници, се преведуваат во званија на работник по прописите што постоат и се распоредуваат на работи од групата што одговара на нивната стручна спрема по Правилник за распоредот на работите во групи што важи сега во стопанската гранка на која што дотичните лица и припаѓаат како работници.

2) Работниците што преподаваат практична настава на учениците во школските работилници примаат плата по време предвидена за работите на кои што се распоредени.

3) Што се однесува до дневниот односно неделниот број на задолжителните часови на практичната

настава и бројот на хонорарните часови, што се однесува до ефективното трасење на еден час на наставата, како и што се однесува до висината на хонорарот за секој хонорарен час — за лицата што преподаваат практична настава на учениците во школските работилници, важат прописите на чл. 8, 9 и 12 од Правилникот за повишице на основната плата според годините на службата, за положбајните додатоци и хонорарите за службениците од просветно-научната струка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/50).

Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 340

15 февруари 1951 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Веќеслав Хољевац, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата
на ФНРЈ.

Едвард Кардељ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

117.

Со цел да се унапреди производството на квалитетно вино и ракија, а врз основа на точ. 10 од Општите одредби на Тарифата на данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 13/50), издавам

НАРЕДБА

ЗА СРОКОВИТЕ НА ДОСПЕЛОСТА И УПЛАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЛОЦИ ОД СТРАНА НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА

1) Државните земјоделски добра плаќаат данок на промет на природно вино и природна ракија од сопственото производство во моментот на реализацијата (продажбата), односно во моментот на утривањето при преработката на овие производи, и тоа во сето на начинот и по прописите што важат за плаќање на данокот на промет на производи од страна на државните стопански претпријатија.

2) На државните земјоделски добра им се признава што се однесува до плаќањето на данокот стварниот календар и растур на вино и ракија, но најмногу до прописаните количини, со тоа што се должни најмалку еднаш годишно (при инвентарисањето на крај на годината) да го пресметаат и уплатат данокот на остварениот календар и растур преку прописаните количини.

3) Државните земјоделски добра данокот на промет на природно вино и природна ракија ќе го уплатуваат кај Народната банка на ФНРЈ на овие сметки што се предвидени за уплата на данокот на промет на овие производи (во 1951 година: на сметката број 800002 — данок на промет на природно вино; на сметката бр. 800003 — данок на промет на природна ракија; на сметката бр. 800004 — разлики во цената на вино и ракија т. е. разлика помеѓу прописаните единствени цени во продажбата на големо и стварните цени на чинењето во продажбата на големо. Пред овие броеви на сметките мора да се назначи оперативниот број на централата односно на онаа филијала на Народната банка на ФНРЈ на која што е и пренесена оперативната на централата за дотичната

народна република, и тоа за НР Србија 100 (на пример: 100-800002), за НР Хрватска 400, за НР Словенија 600, за НР Босна и Херцеговина 700, за НР Македонија 800 и за НР Црна Гора 9 (на пример: 9-800003).

4) Во срок од десет дена по влегувањето во сила на оваа наредба, поверенствата за финансии на околните народни одбори ќе извршат пресметка на данокот што е веќе платен од страна на државните земјоделски добра на количините на природно вино и природна ракија што се наоѓаат во запас кај овие добра. Вака установен данок ќе им се врати на државните земјоделски добра, а тие при секој промет после извршената пресметка ќе го уцелуваат данокот на промет на производи.

5) Министерот на финансии на народната република може на поделени лозарски задруги да им одобрува данокот на промет на природно вино и природна ракија од сопственото производство да го плаќаат по прописите од оваа наредба.

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, кога престануваат да важат прописите од Напатствието за наплата и контрола на данокот на промет на производи на шпиритус и алкохолни пијалаци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/50) што се противни на прописите од оваа наредба.

Бр. 3520

13 февруари 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

118.

Врз основа на точ. 11 од Наредбата за мерките за да се обезбеди исхраната на населението и да се запази сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/50) и чл. 4 од Уредбата за трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50) донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБА НА ШЕКЕРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МЕД ЗА ПРЕХРАНА НА ПЧЕЛИТЕ ПРЕКУ ЗИМАТА 1950/51 ГОДИНА

1) Првиот став на точ. 2 од Решението за продажба шеќер на производителите на мед за прехрана на пчелите преку зимата 50/51 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/50) се менува и гласи:

„За шеќерот купен по прописите од ова решение производителите на мед се должни од приносот на медот во 1951 година да и предадат на државата по државните врзани цени по 1 кг меда за секој килограм купен шеќер.“

2) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 2723

21 февруари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за земјоделство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

119.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и точ. 3 од Наредбата за утврдување производите на кои што ќе им ги определуваат цените Владата на ФНРЈ, Министерот на финансии на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/50), а во согласност со Министерот на финансии на ФНРЈ, донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛЕНАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ЗА ГЕРШЛА ВО ПРОДАЖБАТА НА МАЛО

1. За гершла (лупен јачмен) се определува намалена единствена цена во продажбата на мало од дилари 7 за 1 кг.

Оваа цена важи на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Цената од точ. 1 од ова решение важи за оние количини што им се продаваат на потрошачите во обезбеденото снабдување во нормираните количини односно што им се продаваат на производителите на земјоделски производи преку трговијата по сврзаните цени.

3. Поблиски напатствија за извршување на ова решение ќе пропишува по потреба Уредот за цени при Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

4. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2474

16 февруари 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен

Министер на финансии на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
113. Правилник за оснивање Сојузен завод за исчитување лесови — — — — —	161
114. Правилник за изменувањата и дополнувањата на Правилникот за приправничкиот стаж, стручните испити и курсеви за струката за експлоатација на железниците — — — — —	161
115. Напатствие за наплата на загубената заработка на работниците — членови на работнички совет односно на управен одбор на претпријатието и на стопанското здружение додека се завземени со работите на работничкиот совет односно на управниот одбор — — — — —	162
116. Напатствие за преведување на службениците што преподаваат практична настава на учениците во школските работилници во звањата на работник и за плаќањето на работниците што преподаваат практична настава — — — — —	163
117. Наредба за сроковите на доспеалоста и уплатата данокот на промет на производите на алкохолни пијалаци од страна на државните земјоделски добра — — — — —	163
118. Решение за изменување на Решението за продажба на шеќерот на производителите на мед за прехрана на пчелите преку зимата 1950/51 година — — — — —	164
119. Решение за намалената единствена цена за гершла во продажбата на мало — — — — —	164